

Упатство за лекот: Информација за пациентот
МУПИРОН 20 mg/g маст
муциролин

Внимателно прочитајте го целото упатство пред да почнете да го употребувате овој лек бидејќи содржи важни податоци за Вас.

- Чувајте го ова упатство. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Ако имате дополнителни прашања, обратете се кај својот лекар или фармацевт.
- Овој лек Ви е препишан лично Вам. Не го давајте на други. Може да им наштети, дури и ако нивните знаци на болест се исти како и Вашите.
- Ако забележите било каква несакана реакција, потребно е да го известите лекарот или фармацеввтот. Тоа ги вклучува и сите можни несакани ефекти кои не се наведени во ова упатство. Погледнете во делот 4.

Што се наоѓа во ова упатство:

1. Што претставува Мупирон маст и за што се употребува
2. Што морате да знаете пред да почнете да користите Мупирон маст
3. Како се употребува Мупирон маст
4. Можни несакани ефекти
5. Како да се чува Мупирон маст
6. Содржина на пакувањето и дополнителни информации

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА МУПИРОН МАСТ И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

Мупирон маст содржи муциролин. Мупиролин припаѓа во групата на лекови кои се нарекуваат антибиотици за локална употреба.

Мупирон маст се употребува за лекување на инфекции на кожа како што се:

- инфекции на кожа кои се пропратени со појава на меурчиња, лушпи (краст) или чиреви на кожа (импетиго и ектима),
- инфекција на коренот на влакната при која доаѓа до појава на гнојни акни (фоликулитис),
- гнојни чиреви кои повторно се појавуваат (фурункулоза),
- инфицирани дерматози (на пример - инфициран егзем),
- инфицирана оштетена кожа (на пример - повреда на кожа, каснатина од инсекти, мали рани и изгореници).

Мупирон маст може да се користи за да спречи бактериски инфекции на повредена кожа, мали посекотини и рани.

2. ШТО МОРАТЕ ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА ПОЧНЕТЕ ДА КОРИСТИТЕ МУПИРОН МАСТ

Немојте да користите Мупирон маст:

- ако сте алергични на активната состојка или на некоја друга компонента на овој лек (наведени во делот 6.).
- на очи, во нос или околу место каде што се вметнува катетер во вена.



A handwritten signature in blue ink is placed over the official stamp.

Предупредувања и мерки на претпазливост

Обратете се кај својот лекар или фармацевт пред да употребите Мупирон маст.

Мупирон маст може да предизвика тешки кожни реакции или алергија (Видете во делот 4. Можни несакани ефекти). Во тој случај потребно е маста да се измие од кожата и посоветувајте се со лекар за употреба на друга соодветна терапија.

Како и кај останатите антимикробни лекови, продолжена употреба на Мупирон маст може да доведе до појава на раст на отпорни предизвикувачи, вклучувајќи и габички. Ако се развие габична инфекција, известете го Вашиот лекар или фармацевт.

Внимавајте маста де не Ви допре до очи. Доколку случајно маста Ви дојде во допир со очите, темелно измијте ги со вода.

Мупирон маст содржи помошна состојка полиетиленгликол, која може да помине низ отворена рана и оштетена кожа и да се елиминира низ бубрезите. Поради тоа задолжително посоветувајте се со лекарот:

- ако имате проблем со бубрезите,
- ако треба да се лекува голема површина на кожа со отворена рана или оштетена кожа.

Други лекови и Мупирон маст

Известете го Вашиот лекар или фармацевт ако користите, неодамна сте користеле или би можело да користите било кои други лекови.

Бременост и доење

Ако сте бремени или доите, мислите дека би можеле да сте бремени или планирате бременост, побарајте совет од својот лекар или фармацевт пред да почнете да го користите овој лек.

Нема доволно податоци за примена на Мупирон маст во текот на бременост. Поради тоа лекот смее да се употребува во тек на бременост само ако е неопходно.

Доколку се лекува испукана брадавица на града, потребно е секој пат пред доење темелно да се измие градата.

Управување на моторни возила и работа со машини

Лекот не влијае на способноста за управување на моторни возила и работа со машини.

3. КАКО СЕ УПОТРЕБУВА МУПИРОН МАСТ

Секогаш употребувајте го овој лек точно онака како што е описано во ова упатство или како што Ви кажал Вашиот лекар. Проверете со Вашиот лекар или фармацевт ако не сте сигурни.

Мупирон маст се нанесува на заболеното место на кожата 2 до 3 пати дневно, најдолго до 10 дена.

Мупирон маст се употребува на следниот начин:

1. Измијте ги и исушете ги рацете пред употреба.
2. Масти нанесете ја на заболеното место на кожата.



3. Површината на кожата на која што е нанесена маста можете да ја покриете со фластер или соодветен завој, освен ако Вашиот лекар не Ви кажал да остане непокриено местото на кожата.
4. После употреба измијте ги ращете.
5. Остатокот од производот после завршеното лекување, потребно е да го фрлите. Прашајте го својот фармацевт каде да ги фрлите лековите кои веќе не ги користите.

Немојте да употребувате Мупирон маст со други масти или креми на заболеното место на кожата. Мешањето на Мупирон маст со други креми или масти може да ја намали ефикасноста на лекот.

Ако сте употребиле повеќе Мупирон маст отколку што треба

Ако сте употребиле повеќе Мупирон маст отколку што треба или при случајно голтнување на Мупирон маст, задолжително обратете се кај својот лекар или фармацевт.

Ако сте заборавиле да употребите Мупирон маст

Ако сте заборавиле да употребите Мупирон маст, направете го тоа што е можно побрзо, освен ако времето за следната редовна употреба е помало од еден час. Во тој случај прескокнете ја пропуштената доза и продолжете со вообичаениот распоред.
Немојте да употребувате двојна доза како би ја надоместиле пропуштената.

Ако престанете да употребувате Мупирон маст

Доколку престанете да употребувате Мупирон маст порано отколку што е пропишано, можно е да се врати инфекцијата бидејќи не се уништени сите причинители. Затоа е важно лекот да се употребува онолку долго колку што Ви пропишал лекарот.

Во случај на било каква нејаснотија или прашања во врска со употребата на овој лек, обратете се кај својот лекар или фармацевт.

4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ

Како и сите лекови, овој лек може да предизвика несакани ефекти иако нема да се појават кај секого.

Доколку забележите тешка кожна реакција или алергија, **веднаш прекинете со употреба на овој лек**, измијте ја маста од кожата и што побрзо јавете се кај лекарот.

Во текот на употребата на овој лек може да се јават следните несакани ефекти:

Чести (може да се појават кај 1 на 10 до 1 на 100 лица)

- чувство на пчење на кожата на местото на употреба на маста.

Помалку чести (може да се појават кај 1 на 100 до 1 на 1000 лица)

- чешање, црвенило, боцкање и сувост на кожата на местото на употреба на Мупирон маст.
- алергиски исип, чешање, црвенило или чувствителност на кожата исто така може да се појави на други делови на телото.

Многу ретки (може да се појават кај 1 на 10000 лица)



- отечно лице и/или потешкотии при дишењето. Ова може да биде знак на сериозна алергиска реакција која бара итно лекување.
- Во ретки прилики, лекови како Мупирон можат да предизвикаат воспаление на колонот (дебело црево) предизвикувајќи дијареа, вообичаено проследена со крв и слуз, стомачна болка , покачена телесна температура - треска (псеудомемброзен колит)

Пријавување на несакани ефекти

Ако забележите било каков несакан ефект, потребно е да го известите лекарот или фармацевтот. Ова вклучува и секоја можна несакана реакција која што не е наведена во ова упатство. Несаканите ефекти можете да ги пријавите во:

Агенција за лекови и медицински помагала

Отсек за фармаковигиланца
ул.Свети Кирил и Методиј бр. 54. кат 1
1000 Скопје, Macedonia
тел 02-5112394

Пријавувањето на несаканите ефекти може да придонесе во проценка на сигурноста на овој лек.

5. КАКО ДА СЕ ЧУВА МУПИРОН МАСТ

Лекот чувајте го подалеку од дофат и поглед на деца.

Чувайте го на температура под 25°C, во оригиналното пакување.

Мупирон масти не смее да се користи после истекот на рокот на употреба означен на пакувањето после кратенката EXP.

Ако Мупирон масти изгледа поинаку отколку што е описано во ова упатство (Видете во делот 6), немојте да го користите лекот.

Никогаш немојте да фрлате никакви лекови во отпадните води или во домашниот смет. Прашајте го Вашиот фармацевт како да ги фрлите лековите кои веќе не ги употребувате. Овие мерки ќе помогнат во зачувување на околината.

6. СОДРЖИНА НА ПАКУВАЊЕТО И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Што содржи Мупирон масти

1 g масти содржи 20 mg мупироцин.

Помошни состојки: макрогол 400, макрогол 3000.

Како изгледа Мупирон масти и содржина на пакувањето

Бела или скоро бела, хомогена масти без мирис.

15 g масти во алюминиумска туба, во кутија.

Производител:

ЈАДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБАРАТОРИЈ Д.Д., Свиљно 20, 51000 Ријека, Хрватска.

Земја на потекло:

Хрватска



Застапник за Македонија:

Еуролек дооел Скопје, Качанички пат 174, Визбегово, 1010 Скопје тел 02-2655-855

Начин и место на издавање на лекот

Лекот се издава на рецепт, во аптека.

Број на решение за пуштање во промет:

.....

Ова упатство последен пат е ревидирано во Февруари 2018

